

20171212366

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

**РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ
ЕКВИДИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЗАПАДНО
НИЛСКА ТРЕСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска се забранува увоз и транзит во Република Македонија на домашни и диви еквиди.

Забраната од став 1 на овој член се применува на пратки кои потекнуваат од држави и региони наведени во Прилогот 1 кој е составен дел на ова решение.

Член 2

По исклучок на член 1 од ова решение, се дозволува увоз и транзит на домашни и диви еквиди од држави и региони наведени во Прилогот 1 од ова решение доколку се пропратени со соодветен ветеринарно-здравствен сертификат пропишан во Прилог 7 Дел 2 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*1) и дополнителен ветеринарно-здравствен сертификат во однос на болеста Западно нилска треска кој е даден во Прилог 2 кој е составен дел на ова решение.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-2857/3
24 август 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 1

1. Грција

- Следните региони во Грција
Арголида/Argolis

2. Италија

- Следните региони во Италија
Падова/Padova
Ровиго/Rovigo
Венеција/Venezia

Прилог 2

**Дополнителен ветеринарно-здравствен сертификат во однос на болеста
Западно нилска треска/ Supplementary certificate regarding West Nile fever**

Број на сертификатот / Certificate No.: _____

Јас, долу потпишаниот, потврдувам дека коњот опишан во основниот ветеринарно-здравствен сертификат со бројот даден погоре ги исполнува следните услови: /I, the undersigned, certify that the equine animal described in the abovementioned animal health certificate complies with one of the following conditions:

(1) или доаѓа од одгледувалиште на животни во и околу кое во радиус од 50 км немало пријавен случај на Западно нилска треска во последните 15 дена, и немал контакт во последните 15 дена со коњи кои престојувале во одгледувалишта каде болеста на Западно нилска треска била потврдена во последните 30 дена⁽¹⁾, / either it comes from a holding situated in the centre of an area of at least 50 km radius around that holding where there was no case of West Nile fever reported in equidae during the past 15 days, and had no contact during the preceding 15 days with equidae which have been resident on holdings where West Nile fever was confirmed during the previous 30 days⁽¹⁾,

или/ог

(2) доаѓа од одгледувалиште во и околу кое во радиус од 50 км имало пријавен случај на Западно нилска треска во последните 30 дена, и пред испорака/ it comes from a holding situated within an area of 50 km radius around a holding on which West Nile fever was confirmed in equidae during the previous 30 days and has prior to dispatch,

- или бил изолиран во услови на заштита од вектори во период од најмалку 21 ден и во тој период температурата на телото која била мерена секојдневно останала во нормални физиолошки граници и животното било испитано на ИГ-М ЕЛИСА тест за детекција на антитела на вирус на западно нилска треска со негативен резултат, на примерок од крв земен откако поминале најмалку 17 дена од почетокот на изолацијата⁽¹⁾,
- either undergone pre-movement isolation under vector-protected conditions for a period of at least 21 days and during that period the body temperature taken daily remained within the normal physiological range and has been subjected to a IG-M capture ELISA test for the detection of antibodies against West Nile virus with negative result, carried out on a blood sample taken not earlier than 17 days from the date the isolation commenced⁽¹⁾,

или/ог

- бил подложен на два ЕЛИСА теста за детекција на антитела на вирус на западно нилска треска со негативен резултат за ИГ-М ЕЛИСА и со позитивен резултат во разредување на серум од 1 во 100 во случај на ИГ-М ЕЛИСА, направен на примерок од крв земен 21 ден пред испорака⁽¹⁾.
- been subjected to two capture ELISA tests for the detection of antibodies against West Nile virus, with negative result in the case of IG-M capture ELISA, and with positive result at a serum dilution of 1 in 100 in the case of IG-G capture ELISA, carried out on a blood sample taken within 21 days of dispatch⁽¹⁾.

Датум и место/ Date and place	Име, квалификација и титула/ Name, qualification and title:	Печат и потпис на официјалниот ветеринар/Stamp and signature of the official veterinarian
<p>⁽¹⁾ Прецртај го непотребното./Delete as appropriate.</p>		

(¹) Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло - Прилог 7 Дел 2 е усогласен со Одлуката на Комисијата 93/197/ЕЕК од 5 февруари 1993 со која се утврдуваат здравствените услови и ветеринарната сертификација за увоз на регистрирани коњи и коњи за приплод и производство (CELEX бр. 31993D0197); Одлуката на Комисијата 93/196/ЕЕК од 5 февруари 1993 со која се утврдуваат здравствените услови и ветеринарната сертификација за увоз на коњи за колење (CELEX бр. 31993D0196); Одлуката на Комисијата 93/195/ЕЕК од 3 февруари 1993 со која се утврдуваат здравствените услови и ветеринарната сертификација за повторен увоз на регистрирани коњи за трка, натпревар и културни настани по претходен времен извоз (CELEX бр. 31993D0195); Одлуката на Комисијата 92/260/ЕЕК од 10 април 1992 со која се утврдуваат здравствените услови и ветеринарната сертификација за привремен увоз на регистрирани коњи (CELEX бр. 31992D0260).